

Одвртувач плоснат NI

605NI



Profiles


— **Premium Hard** 

Standards

ДИН 5265, 605/НИ Плоснат одвртувач ИСО 2380-1,
2

Product features

- врв од: специјален хард хром ванадиум челик, целосно зајакнат и кален
- никлувано стебло
- рачка: ергономска форма
- рачка-полипропилен
- отвор во ракката за закачување
- изработена според стандардот DIN ISO 2380-1: 2006 и DIN ISO 2380-2: 2006



	axb	C	L	D		
616419	0.4 x 2.0	60	145	2	33	
616420	0.4 x 2.5	75	160	2.5	34	Till end of stock



axb

C

L

D



616421	0.5 x 3.0	80	165	3	35	
616422	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39	Till end of stock
616423	0.8 x 4.0	100	185	4	41	
616424	1.0 x 5.5	125	225	5	70	
616425	1.2 x 6.5	150	250	6	103	
616427	1.6 x 10.0	200	320	8	173	

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Safety tips



- Use a screw holding screwdriver to get screws started in awkward, hard-to-reach areas.
- Use a stubby screwdriver in close quarters where a conventional screwdriver cannot be used.
- A rounded tip should be redressed with a file; make sure edges are straight.
- Screwdrivers used in the shop are best stored in a rack. This way, the proper selection of the right screwdriver can be quickly made.
- Keep the screwdriver handle clean; a greasy handle is apt to cause accidents.
- A screwdriver should never be used as pry bar. If it is overstressed in this manner, the blade might break and send a particle of steel into the operator's arm or even towards his eyes.



- Don't use pliers on the handle of a screwdriver to get extra turning power. A wrench should only be used on the square shank or bolster of a screwdriver that is especially designed for that purpose.
- Don't expose a screwdriver blade to excessive heat as it may reduce the hardness of the blade.
- Don't use a screwdriver with a split or broken handle.
- Don't use a regular screwdriver to check a storage battery or to determine if an electrical circuit is live.

Safety (pictures)

